



THESES

## **ПРОГНОЗА ЗА ДЕН 2: ГЛАСНО И БЕЗ ПРЕКИН НА ЗАБАВАТА ДО ЗОРИ!**

**О**ВАА САБОТА, ДОЈРАН ЌЕ ЕЧИ ВО РИТАМОТ НА МУЗИКАТА НА ДОМАШНИТЕ BLACK AND VICE SOCIAL CLUB, КОИ ИАКО РЕЛАТИВНО КРАТКО СЕ НА СЦЕНАТА, НЕСОМНЕНО СЕ СИНОНИМ ЗА ВИСТИНСКИ РОК! СО НАС СЕ И ГОСТИТЕ ОД МАЛИ, ТЕРАКАФТ, КАКО И ЕЛЕКТРО-ЏЕЗ СЕНЗАЦИЈАТА ОД ШВЕДСКА, КООР OSCAR ORCHESTRA. КАКО „КАПАК“, ДОАЃААТ БРИТАНСКИТЕ DJ-И RUDIMENTAL, КОИ ВЕТУВААТ „ШИЗЕЊЕ“ БЕЗ ПРЕСТАН НА НИВНИТЕ НАЈПОЗНАТИ ХИТОВИ. НАЈИЗДРЖЛИВИТЕ НА MAIN STAGE ПОТОА ЌЕ ГИ ЗАБАВУВААТ DJ-ИТЕ НА АНТЕНА 5 РАДИО, НО И ИЗВЕДУВАЧИТЕ НА LAKE AWAKE STAGE. TILL THE LAST MAN STANDING!

### **КАРАВАНОТ НА МИРОТ ОД МАЛИ ПРИСТИГНА ВО ДОЈРАН**

**С**О ПОЧЕТОК ОД 12 ЧАСОТ, ВО ДЕБАТНИОТ ШАТОР ВО КАМПОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ И РАЗГОВОР СО ГОСТИТЕ ОД МАЛИ – ТЕРАКАФТ И ALI FARKA TOURE BAND. ТУАРЕШКИТЕ БУНТОВНИЧКИ РОКЕРИ ЌЕ ЗБОРУВААТ ЗА СВОЈОТ УНИКАТЕН АКТИВИЗАМ – КОРИСТЕЊЕТО НА ГИТАРИ МЕСТО ПУШКИ И КУРШУМИ, ВО РЕВОЛУЦИЈАТА ПРОТИВ ИСЛАМИЗМОТ, ХУМАНИТАРНИТЕ КРИЗИ ВО НИВНИОТ РЕГИОН И ГЕНЕРАЛНО – БОРБАТА ЗА ПОДОБРА ИДНИНА.

### **I FAIL – ПОЗНАТИТЕ И УСПЕШНИТЕ ЗБОРУВААТ ЗА СВОИТЕ НЕУСПЕСИ**

**Р**ИСТО ВРТЕВ, ЦАКА НАКОТ И БЛАГОЈ ИСТАТОВ СЕ ИМИЊА КОИ ГИ ПРИСОВЕТУВАМЕ СО УСПЕХ И СЛАВА. ВРТЕВ Е ГЛАСОТ НА ЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА, ЧОВЕК КОЈ ПРЕКУ СВОИТЕ МУЗИКА И ТЕКСТОВИ ДОПРЕЛ ДО ИЛЈАДНИЦИ ЛУЃЕ ВО МАКЕДОНИЈА И НА БАЛКАНОТ, И ОСНОВАЧ НА МОЖЕБИ ЕДИНСТВЕНИОТ БЕНД КОЈ ЗАСЛУЖУВА СТАТУС „КУЛТЕН“ ВО ЗЕМЈАВА. ЦАКА Е СИНОНИМ ЗА СИРОВ, ЖЕСТОК РАП – КАКО ЕДЕН ОД РЕТКИТЕ ВИСТИНСКИ РАПЕРИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕШТЕ ТВОРИ И КРИТИКУВА. ИСТАТОВ, ПАК, ПОСТАРИТЕ ГЕНЕРАЦИИ ГО ПАМТАТ КАКО ЕДЕН ОД НАЈУСПЕШНИТЕ МАКЕДОНСКИ СПОРТИСТИ – СО ДОЛГА КАРИЕРА КАКО ФУДБАЛСКИ ГОЛМАН ВО ФК ПАРТИЗАН И УТРЕХТ. НО, НЕКОГАШ И ТИЕ БИЛЕ ЗАГЛАВЕНИ ВО ЕДНА ТОЧКА И НЕ ИМ ОДЕЛО СЕ ОД РАКА. ТОКМУ ЗА СВОИТЕ НЕУСПЕСИ ЌЕ ЗБОРУВААТ ВО ДЕБАТНИОТ ШАТОР, ВО 13 ЧАСОТ ВО САБОТА.

## САБОТА, 15.07 - РАСПОРЕД ЗА БИНИ

CHURCH STAGE	MOSQUITO STAGE	MAIN STAGE	LAKEAWAKE STAGE
14:15 - ALEKSANDAR PESHEVSKI	17:15 - THE LOCAL BLUE	21:00 - THE BLACK & VICE SOCIAL CLUB	23:00 - DENNY TRAJKOV
15:30 - EMILIJA SLAVKOVSKA	18:00 - SWEET RAPSCALLIONS	21:55 - TERAКAFT	01:00 - FIRMA
	18:45 - THE PLANKTONS	23:00 - KOOP OSCAR ORCHESTRA.	02:30 - DEJAN DEX
	19:30 - DIVIZIJA	00:30 - RUDIMENTAL DJ	04:00 - SAMOIL RADINSKI
	20:15 CONTACT 59	01:40 - ANTENNA 5 DJ'S	

## САБОТА, 15.07 - РАСПОРЕД ЗА ПЛОШТАРТ

ДЕБАТИ	РАБОТИЛНИЦИ	ИЗЛОЖБИ
11:00-12:00 - Д-МУАБЕТ	12:00-18:00 - SHAPE YOUR NEXT EVENT	19:00 ПРОЕКЦИЈА НА ФИЛМОВИ: MAKEDOX
12:00-13:00 - ОД МАЛИ ПО ФЕСТИВАЛИ	12:00-18:00 - „IRON (WO) MAN“	ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА: „ПАЗ(Л)И СЕ“
13:00-15:00 - ОД МАЛИ ПО ФЕСТИВАЛИ	12:00-18:00 - ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ	ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА: DEV9T
14:00 - АД НОС АКЦИИ ЗА ПРОМЕНА НА ОПШТЕСТВОТО	12:00-14:00 - СИ КРЧКАМЕ... ПАРТУАН	ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА: „Д-ПАРАТИСИМА СКОПЈЕ“
	14:00 - „ГОЛЕМО ДА РАСТЕ“	ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА: СТРИП ИЗЛОЖБА
	15:00-18:00 - TREASURE HUNT	
	15:00 - МОЕТО ЃУБРЕ	
	17:00 - Д-ФЕСТ-ЗИН	
	САМО ЗА Д НАБЉУДУВАЧИ: ДОКУНИКУЛЦИ	